

Врз основа на член 25 и член 47 од Статутот на Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија (ИОРРСМ), а во врска со член 28 од Законот за ревизија (Службен весник на РМ, број 158/2010, 135/2011, 188/2013, 43/2014, 138/2014, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и Службен весник на РСМ број 122/21 година), Управниот одбор на ИОРРСМ по предлог на Комисијата за образование, обука и публикации, на седницата одржана на 17.04.2026 година ја усвои следната

Годишна програма за Континуирано професионално усовршување за 2026 година

1. Одржување на обука за сите членови на ИОРРСМ:

Бр.	Наслов	КПУ часа
1	МСФИ и ажурирање на МСФИ (2025 – 2026 год.)	16
	Обработка на актуелни теми, генерален преглед на главните промени на МСФИ во дадениот период и преглед на последните промени	
	<u>Актуелни теми (предлог):</u>	
1.1	Генерален преглед на главните промени на МСФИ во дадениот период	
1.2	МСС 1 - Презентирање на финансиски извештаи	
1.3	МСС 10 - Настани по периодот на известување	
1.4	МСС 12 - Даноци на добивка	
1.5	МСС 19 - Придобивки за вработените	
1.6	МСФИ 1 - Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување	
1.7	МСФИ 7 - Финансиски инструменти: обелоденувања	
1.8	МСФИ 8 – Оперативни сегменти	
1.9	МСФИ 9 - Финансиски инструменти	
1.10	МСФИ 15 - Приходи од договори со купувачи	
1.11	МСФИ 16 – Лизинг	
1.12	МСФИ 17- Договори за осигурување во споредба со МСФИ 4	
1.13	МСФИ 18 - Презентирање и обелоденување во финансиските извештаи	
1.14	МСФИ за МСЕ (мали и средни ентитети)	
2	МСР и ажурирање на МСР (2025 – 2026 год.)	20
	Обработка на актуелни теми од ревизијата и преглед на главните промени во МСР во дадениот период	
	<u>Актуелни теми (предлог):</u>	
2.1	Генерален преглед на главните промени на МСР во дадениот период	
2.2	МСР 210 - Договарање на условите на ангажман за ревизија	
2.3	МСР 230 - Ревизорска документација	
2.4	МСР 240 (ревидиран) - Одговорности на ревизорот во однос на измама во ревизијата на финансиските извештаи	
2.5	МСР 315 (ревидиран 2019), Идентификување и проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување	
2.6	МСР 320 - Материјалност во планирањето и извршувањето на ревизијата	
2.7	МСР 500 - Ревизорски докази	
2.8	МСР 530 - Метод на примерок во ревизијата	
2.9	МСР 540 (ревидиран) - Ревизија на сметководствени проценки и поврзани обелоденувања	
2.10	МСР 570 (ревидиран) - Континуитет	
2.11	МСР 600 (ревидиран) Посебни разгледувања – ревизии на финансиски извештаи на групација (вклучувајќи ја и работата на ревизорот на компонента)	
2.12	МСР 700 (ревидиран) - Формирање мислење и известување за финансиските извештаи	
2.13	МСР 705 (ревидиран) - Модификации на мислењето во извештајот на независниот ревизор	
2.14	МСР 706 (ревидиран), Пасуси за нагласување прашање и пасуси за други прашања во извештајот на независниот ревизор	
2.15	МСР 710 - Споредбени информации – кореспондирачки податоци и споредбени финансиски извештаи	
2.16	МСР 800 (ревидиран) - Посебни разгледувања – ревизии на финансиски извештаи подготвени во согласност со рамки за посебна намена	
2.17	МСР 810 (ревидиран), Ангажмани за известување во однос на сумарни финансиски извештаи	

Бр.	Наслов	КПУ часа
3	Контрола на квалитет во ревизијата	6
	Преглед на стандардите за контрола на квалитет, поставеноста на контролата на квалитетот во ИОРПСМ, генерално сублимирање на наодите од спроведените контроли на квалитет и методологија за проверки на контрола на квалитет.	
3.1	Меѓународен стандард за управување со квалитет 1 (ISQM 1) - Управување со квалитет за фирми кои вршат ревизии или проверки на финансиски извештаи или други ангажмани за уверување или поврзани услуги	
3.2	Меѓународен стандард за управување со квалитет 2 (ISQM 2) - Проверки на квалитет на ангажманот	
4	Меѓународен кодекс на етика на МФС за професионални сметководители и негово ажурирање	3
4.1	Осврт на сите промени на Кодексот, како и практична дискусија за нивното влијание во ревизијата (структура на тимовите за ревизија од аспект на групни и поединечни ревизии, потребни обелоденувања, одобрувања од Одбори за ревизија на неревизорски услуги итн.)	
5	Даноци	2
	Промена на регулативата од даночната сфера (глобален минимален данок)	
	Актуелни теми	
6	Законска регулатива и професионални и регулаторни тела	10
6.1	Актуелни теми (Закон за финансиски инструменти, Закон за проспекти и обврски за транспарентност на издавачите на хартии од вредност, Закон за трговските друштва и др.)	
6.2	"ESG" известување и активности од страна на друштвата + Нефинансиско известување и „sustainability“	
6.3	Други професионални и регулаторни тела	
7	Информатичка технологија	3
7.1	Трендови и новитети во информатичката технологија (вештачка интелигенција, алатки, и сл.)	
7.2	Тестирање на Генералните ИТ Контроли на субјект на ревизија од аспект на MCP	
7.3	Сигурност на информативните системи - ризици и одговор на ризиците (идентификување и ревизорски одговор на ризикот)	
8	Меки вештини (Soft skills)	4
9	Конференции и панел дискусии	12
	Конференции и панел дискусии на актуелни теми и проблеми со кои се соочуваат ревизорите, кои што ќе бидат водени од страна на избран модератор - професионалец во областа предмет на конференцијата/панелот, или од професијата. На конференциите/панел дискусиите ќе бидат повикани гости, професионалци или претставници на релевантни засегнати институции кои ќе имаат свое излагање и ќе учествуваат во дискусија на прашања по темата.	
	Вкупно КПУ часа за 2026 од предавањата	76
	За подготовка на одржано предавање од страна на член на ИОРПСМ се признава број на часови за КПУ кои се еднакви на должината на предавањето во рамки на семинарот. За секој ден на одржаните семинари се признаваат КПУ часови согласно програмата за тој ден на настанот.	

2. Одржување на работилници за 15 до 30 учесници:

Бр.	Наслов	КПУ часа
1.	Ангажмани на надворешна ревизија – Планирање на ревизијата, идентификување на ризици и извршување на ревизорски постапки	16
2.	МСФИ за МСЕ	8

3. Дел од спроведените КПУ настани ќе бидат повторно понудени во декември 2026 година, за да се проследат преку модулот за он-лајн предавања на веб страната на ИОРПСМ. Овие предавања може да ги следат само лицата кои не ги проследиле при нивното првично одржување, а се признаваат ист број на КПУ часови, како и за првичниот настан.

4. Интерактивна КПУ едукација преку он-лајн пристап.

5. Годишно електронско следење на КПУ во определен период во годината што се признава 8 часа КПУ.

6. Други настани согласно склучен договор за соработка со ИОРПСМ.

Настаните предвидени во оваа програма по потреба ќе се одржуваат преку средства за електронска комуникација, он-лајн пристап, он-лајн присуство, физичко присуство и комбинирани предавања.

Оваа програма влегува во сила со денот на нејзино донесување, а ќе се применува од 01.01.2026 година.



Ненад Тортевски
Претседател на ИОРПСМ